

Конференција II семестар

Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје

Дата: 22.04.2021

Време: 10.00 час

Претставник од СДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

1. **Александра Стевчевска** тема: „Ефектот на Empagliflozin (SGLT-2 инхибитор) кај пациенти со срцева слабост со редуцирана левокоморна истисна фракција (HFrEF) и тип 2 на дијабетес мелитус на стандардна антихипергликемична терапија“ ментор: проф.д-р Татјана Миленковиќ
2. **Бети Костадиновска Јорданоска** тема: „Евалуација на ефектот на есмолол врз намалување на периперативна исхемија кај пациенти со комплексна коронарна артериска болест“ ментор: проф.д-р Биљана Јанеска
3. **Ирена Тодоровска** „Корелација меѓу инфламаторни серумски параметри како предикција на прееклампсија“ ментор: проф.д-р Ирена Кондова Топузовска
4. **Енгин Емини** „Нивото на физичката активност кај адолесцентна популација : преглед на литература“ ментор: Лидија Тодоровска
5. **Филип Наумовски** „Евалуација на деснокоморната срцева функција кај политрауматизирани пациенти со белодробни контузии со или без потреба од механичка вентилација“ ментор: проф.д-р Мирјана Шошолчева
6. **Беса Шишко Азири** „Карактеристики на тироидниот статус кај недоносени деца“ ментор: проф.д-р Мирјана Кочова

Конференција II семестар

Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје

Дата: 23.04.2021

Време: 10.00 час

Претставник од СДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

1. **Ванѓел Здравески** „Споредба на ефектите на паста од восок и ванкомицин паста во превенција на длабока стернална инфекција на рана кај кариохируршки пациенти“ ментор: проф.д-р Весна Велиќ Стефановска
2. **Анита Кокарева** „Предоперативните спирометриски вредности на Форсираниот Експираторен Волумен (ФЕВ), Форсираниот Витален Капацитет (ФЕЦ) како предиктори за појава на пероперативна хипоксемија кај операции на белите дробови“ ментор: проф.д-р Силвана Јованова
3. **Даниела Јованова** „Влијанието на пореметена функција на тироидната жлезда врз исходот на бременоста во нејзината прва половина“ ментор: проф. д-р Весна Антовска

- 4. Виолета Мојсовска** „Споредба на балони обложени со лек (ДЕБ) и стентови обложени со лек (ДЕС) во третман на мали коронарни артерии“ ментор: проф. д-р Силвана Јованова
- 5. Весна Чибешева** „Сонографска интрапартум евалуација за предикција на начинот на породување и рана детекција на дистокични породувања“ ментор: проф. д-р Весна Антовска
- 6. Сашо Димитровски** „Валидност на примерок од ендометриум добиен со аспираторна биопсија-Пипел (Pipelle) споредбено со конвенционална дилатација и киретажа (D&C) кај детекција на ендометријален карцином и атипична хиперплазија на ендометриум – Преглед на досега објавени студии и истражувања“ ментор: проф. д-р Лилјана Тозија

Конференција II семестар

Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје

Дата: 26.04.2021

Време: 10.00 час

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

- 1. Бојана Стоиловска** „Компјутерски асистирани анализа на ултрасонографските карактеристики на тироидните нодуси во проценка на малигнитетот“ ментор: проф. д-р Константина Кузевска-Манева
- 2. Николина Божиновска** „Можности на позитрон емисионата томографија со 18F-FDG во детекција на скелетни метастази кај неситноклеточен белодробен карцином во компарација со 99mTc-MDP скелетната сцинтиграфија“ ментор: проф. д-р Антони Новотни
- 3. Марта Тунцева** „Полифармација кај стари лица како ризик фактор за когнитивни нарушувања“ ментор: проф. д-р Катарина Ставриќ
- 4. Марко Костовски** „Фенотипска и генотипска идентификација на хумани изолати на *Streptococcus pneumoniae* и неговата чувствителност кон клинички значајни антибиотици“ ментор: проф. д-р Елена Трајковска Докиќ
- 5. Ивица Димитров** „Ефектот на раниот и доцниот третман со Тоцилизумаб врз преживување на пациентите со COVID 19 во единиците за интензивно лекување“ ментор: проф. д-р Сунчица Петровска
- 6. Пајтим Асани** „Хормонски клеточни маркери на површина на мембрана кај оваријални карциноми како индикација или контраиндикација за постоперативна хормонска заместителна терапија“ ментор: проф. д-р Весна Антовска

Конференција II семестар

Место: Амфитеатар во Деканат на Медицински факултет во Скопје

Дата: 27.04.2021

Време: 10.00 час

Претставник од ССДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

- 1. Панче Здравковски** „Влијанието и прогностичко значење на CDKN2A/B генските алтерации во корелација со IDH мутацискиот статус кај глиобластом“ ментор: проф.д-р Гордана Петрушевска
- 2. Виктор Симеоновски** „Квантитативно и квалитативно одредување на депозитите кои се адхерираат на кожата изложена на урбано аерозагадување“ ментор: проф. д-р Сузана Николовска
- 3. Бојан Лабачевски** „Оксидативен стрес индуциран од лекови и можности за негово превентирање“ ментор: проф. д-р Трајан Балканов
- 4. Александар Никодиновски** „Влијание на мониторирањето на серумските концентрации врз терапевтската ефикасност и безбедност на аминокликозидни антибиотици“ ментор: проф. д-р Никола Лабачевски

Конференција IV семестар

Дата: 04.05.2021

Време: 10.00 час

Претставник од СДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

- 1. Жарко Спасовски** „Влијание на половата припадност врз интензитетот на воспалителен одговор кај воспалителни заболувања на жолчно кесе“ ментор: проф.д-р Бети Зафирова Ивановска
- 2. Димитар Калчовски** „Позитивен пренатален неинвазивен cell free DNA test за Патау синдром (trisomy 13)потврден со хорион биопсија, при уреден уз. Наод“ ментор: проф. д-р Весна Јаневска

Конференција VI семестар

Дата: 04.05.2021

Време: 10.00 час

Претставник од СДС-проф. д-р Соња Топузовска

Раководител на студиска програма- проф. д-р Розалинда Попова Јовановска

- 1. Ана Коцевска** „Поврзаност на патолошките промени на ендометриумот со ендокрините наушувања и метаболичен синдром“ ментор: проф. д-р Димче Зафиров
- 2. Тони Крстев** „Нов модел на комбинација на простатичниот здравствен индекс (PHI) и магнетна резонанца во предикција на карцином на простата“ ментор: проф. д-р Оливера
- 3. Катерина Маркоска** „Асоцијација на бубрежна фиброза со уринарниот протеомски класифицирачки панел/СКD273“ ментор: проф.д-р Харалд Мишак

4. **Катерина Тренчева** „Транскрипцино профилирање на раниот радиобиолошки одговор кај пациенти на радиотерапија на дојка со X-зраци“ ментор: проф. д-р Соња Топузовска